

**МК LUNAS / ЛУНАЦ СИРУП ОД БЕЛ СЛЕЗ**  
**Збогатен со Витамин Ц**

**Додаток во исхрана**

**Состав::**

<b>Активни компоненти:</b>	<b>100 г производ содржи</b>	<b>15ml ( 19.4g)</b>
Мацерат од корен на бел слез (Maceratum Althaeae radices 1:20, средство за екстракција вода)	40,0 g мацерат од корен на бел слез (2 g корен од бел слез)	7.76g g мацерат од корен на бел слез (0.39 g корен од бел слез)
Тинктура од цвет на камилица Chamomile flos tinktura, 1:3) етанол 65% м/м - вода	2.0 g	0.39 g
Течен екстракт од плод на шипка (Extractum Cynosbati fruktus, 1:3	0.66 g	0.128 g

**Останати состојки:** Сахароза, прочистена вода, глицерол, конзерванс: Е 211  
згуснувач:Е415, боја: Е150а

<b>Нутритивни информации:</b>	<b>100 г производ содржи</b>	<b>15ml ( 19.4g)</b>
Енергетска вредност: KJ (kcal)	1035 (244)	200,8 (47,3)
Протеини (g)	0,21	0,04
Масти (g)	0,19	0,03
Јаглени хидрати (g)	55,48	10,76

**Дејство:**

Lunas содржи екстракт од корен на бел слез, богат со слузи, кои благопријатно делуваат на устата, грлото и гласните жици. Исто така придонесуваат во одржување на здравјето на грлото и респираторниот тракт. Камилицата помага во заштита и одржување на здравјето на слузокожата на горните дишни патишта, додека природниот витаминот Ц од плодот на шипката, придонесува за нормално функционирање на имунолошкиот систем.

**Препорачана дневна доза:**

**Возрасни и деца постари од 12 години:** 3 пати дневно по 15ml (една супена лажица);

**Деца од 6-12 години:** 3 пати дневно по 10 ml (2 кафени лажички);

**Деца од 3- 6 години:** 3 пати дневно по 5 мл ( 1 кафена лажичка);

**Деца до 3 години:** да се консултира педијатар.

Пред употреба сирупот да се проматат !

Lunas сирупот да се користи 5-7 дена. Во колку за тоа време не дојде до подобрување на состојбата, побарајте совет од лекар.

**Предупредување:** Пред употреба внимателно да се прочита приложеното упатство. По секоја употреба шишето да се затвори. Производот не се користи по истекот на рокот на траење. При препорачаниот начин на употреба не се забележани несакани ефекти. Лица чувствителни и алергични на некоја од состојките не би требало да го користат препаратот.Препаратот не се препорачува кај лица пречувствителни на состојките од билките од фамилијата Asteraceae,на деца помали од 3 години, како и на трудници и доилки.Кај истовремена примена со други лекови да се направи растојание помеѓу земање на диететскиот производ и лекот од најмалку 1 час.Кај пречувствителни лица може да се развој на алергиски реакции.Производот содржи етанол.Не се препорачува истовремена примена со антитусици.

**Напомена** :Додатоците во исхраната не смеат да се користат како замена за нормална разноврсна исхрана.Препорачаната дневна доза не смее да се пречекори.

**Чување:** На температура до 25 °С. Да се чува на темно и суво место вон дофат на деца!

**Дата на производство, рок на употреба и сериски број:** Означени на амбалажата.

**Пакување:** Шише со 150 g сируп.

**Произведува:** ЕСЕНСА д.о.о., Вилине воде бб, Слободна зона Белград, Р. Србија

**Увозник и застапник:** СЕПТИМА доел , Христо Татарчев 13, бр 9, 1000 Скопје, тел. 02 30 60 175 , Р. Македонија